

Службен весник

на Република Македонија

Број 164

31 август 2016, среда

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3697. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица.....	2	и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Косово.....	2
3698. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како		3699. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС.....	7
		Огласен дел	1-40

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3697.**

Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА**

1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на ул. „Благоја Гојан“ број 24 во Скопје, на КП бр. 2295/1, КО Кисела Вода, на Ванчо Јовановски од Скопје со адреса на живеење на ул. Леринска бр. 62 - б.

2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри за социјална заштита и згрижување на 31 корисник, согласно со Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ 125/15).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5736/1-1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО****3698.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА КОСОВО

Член 1

Во Решението за забрана на увоз и транзит на говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви

преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Косово („Службен весник на Република Македонија“ бр. 131/16), во членот 1 ставот 2 се менува и гласи:

“Забраната од став 1 на овој член се однесува на пратки кои потекнуваат од следните региони во Република Косово:

- Гњилане, и
- Приштина.“

Член 2

По членот 1 се додава нов член 1-а кој гласи:

“Член 1-а

По исклучок на член 1 од ова решение, се дозволува увоз на пратки со млеко и производи од млеко од говеда од регионите наведени во член 1 став 2 од ова решение, доколку се пропратени со ветеринарно-здравствен сертификат даден во Прилог кој е составен дел на ова решение и доколку биле подложени на најмалку еден од следните третмани:

(а) стерилизација со кој се постигнува вредност на F_0 еднаква или поголема од три, или

(б) третман на ултра висока температура (УНТ) на 132°C во времетраење од најмалку една секунда, или

(в) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) од 72°C во времетраење од најмалку 15 секунди применет двократно на млеко со рН еднаква или над 7,0 со која се постигнува негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен веднаш после процесот на загревање, или

(г) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) со рН под 7,0, или

(д) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) комбиниран со дополнителен физички третман и тоа:

- намалување на рН под 6 за еден час, или
- загревање на температура од 72°C или повисока, во комбинација со сушење.“

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3916/2
23 август 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

Прилог

НТС-млеко
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate


За производи од млеко за човечка консумација од трети земји и делови од трети земји наведени во Прилог 6 Дел 7 колона С од Правилникот, или еквивалентата колона С од Прилог 1 од Регулацијата (ЕУ) Бр 605/2010 наменети за увоз во Република Македонија
For dairy products for human consumption from third countries or parts thereof listed in Annex 6 Part 7 column C of Book of rules, or equivalent column C of Annex 1 to Regulation (EU) No 605/2010 intended for importation into the Republic of Macedonia

Земја/Country Ветеринарно Здравствен Сертификат за Република Македонија		Veterinary Certificate to Republic of Macedonia		
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испратен /Consignor Име /Name Адреса /Address Тел. /Tel		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	
			I.2.a	
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority	
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority	
	I.5. Приемач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel		I.6	
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code
	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination	Код /Code
	I.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address		I.12	
			Број на одобрение /Approval number	
	I.13. Место на натовар /Place of loading		I.14. Дата на ползања /Date of departure	
I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион /Aeroplane <input type="checkbox"/> Брод /Ship <input type="checkbox"/> Железнички вагон /Railway wagon <input type="checkbox"/> Средство за патен сообраќај /Road vehicle <input type="checkbox"/> Other /Друго <input type="checkbox"/> Идентификација /Identification Документ на кој се повикува /Documentary references		I.16. Влезен ВИМ на ИТ во РМ /Entry VIP in RM		
		I.17		
I.18. Опис на стоката /Description of commodity		I.19. Код на стоката (HS код) /Commodity code (HS code)		
I.21. Температура на производот /Temperature of the product		Собна /Ambient <input type="checkbox"/>	Разладено /Chilled <input type="checkbox"/>	
I.22. Број на пакувања /Number of packages		Смрзнато /Frozen <input type="checkbox"/>		
I.23. Идентификација на контейнерот/Број на плomba /Identification of container/Seal number		I.24. Вид на пакување /Type of packaging		
I.25. Пратките се наменети за: /Commodities certified for:		Ихрана на луѓе /Human consumption <input type="checkbox"/>		
I.26		I.27. За увоз или влез во РМ /For import or admission into RM <input type="checkbox"/>		

I.28: Идентификација на стоките Identification of the commodities Преработувачки објект Manufacturing plant	Број на пакувања Number of packages	Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Нето тежина Net weight	Сериски број Batch number
--	--	---	---------------------------	------------------------------

Земја/Country	Модел млеко-НТС/ Model milk – НТС производи од млеко за човечка исхрана од трети земји и наведени во колоната C dairy products from third countries authorized in column C		
II. Информации за здравствената состојба Health information	II.A. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		
II.1. Потврда за здравствена состојба на животните /Animal health attestation			
Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар изјавувам дека сум запознат со релевантните услови пропишани со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните Директива 2002/69/EЗ и Регулација (ЕЗ) Бр 853/2004 и потврдувам дека производот од млеко наведен предходно. I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Directive 2002/69/EC and of Regulation (EC) No 853/2004 and hereby certify that the dairy product described above:			
(a) е добиен од животни: /has been obtained from animals:			
(i) кои се под контрола на надлежната ветеринарна служба, /under the control of the official veterinary service,			
(ii) припаѓаат на одгледувачишта кои не се под забрана заради Лигава и шап или Чума кај говедра, и /belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth disease or rinderpest, and			
(iii) се субјект на редовна ветеринарна инспекциска контрола со која се утврдува исполнатоста на условите за здравствена заштита на животните наведен во Законот за ветеринарно здравство односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс II од Регулацијата (ЕЗ) 853/2004 и во Директивата 2002/69/EЗ; /subject to regular veterinary inspections to ensure that they satisfy the animal health conditions laid down in Law on veterinary health and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III of Regulation (EC) 853/2004 and in Directive 2002/69/EC;			
(1) млеко /milk	(b) производот од млеко е добиен од сирово млеко од крави, овци, кози, биволи или доколу е одобрено во согласност со националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот Анекс I од Регулацијата (ЕЗ) Бр. 805/2010, од камили од видот <i>Camelus dromedarius</i> и првд, уредот 80 Регулација Македонија бил подложен на /the dairy product was made from raw milk sourced from cows, ewes, goats, buffaloes or, where authorized in accordance with provisions in national veterinary legislation or equivalent of Annex I to Regulation (EC) No 805/2010, from –camels of the species <i>Camelus dromedarius</i> , and has undergone prior to import into the territory of the Republic of Macedonia		
(1) млеко /milk	(ii) стерилизација со кој се постигнува вредност на F ₀ еднаква или поголема од три.] /a sterilization process, to achieve an F ₀ value equal to or greater than three,]		
(1) млеко /milk	(iii) третман на ултра висока температура (UHT) на 132° C во времетраење од најмалку 1 секунда.] an ultra high temperature (UHT) treatment at 132 °C for at least one second,]		
(1) млеко /milk	(iii) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) од 72° C во времетраење од најмалку 15 секунди применет двократно на млеко со pH еднаква или над 7,0 со која се постигнува негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза наведен веднаш после процесот на загревање.] /a high temperature short time pasteurization treatment (HTST) at 72 °C for at least 15 seconds applied twice to milk with a pH equal to or above 7,0 achieving where applicable a negative reaction to an alkaline phosphatase test, applied immediately after the heat treatment.]		
(1) млеко /milk	(iv) HTST третман со pH под 7,0.] /a HTST treatment with a pH below 7,0,]		
(1) млеко /milk	(iv) HTSH третман со дополнителен физички третман /a HTST treatment combined with another physical treatment by		
(1) млеко /milk	(v) (1) или намалување на pH под 6 за еден час,] /either lowering the pH below 6 for one hour,]		
(1) млеко /milk	(v) (2) на загревање на температура од 72° C или повеќе во комбинација со сушење.] /additional heating to 72 °C or more, combined with desiccation,]		
"Млеко или производи од млеко кои се во согласност со одредени заштитни мерки во однос на појавата на болеста на чвореста кожа во Република Косово" "Milk or dairy products complying with certain protective measures against lumpy skin disease in Republic of Kosovo"			
II.2	Здравствена потврда /Public Health attestation		
(a)	Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар изјавувам дека сум запознат со релевантните услови пропишани во соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи Регулацијата (ЕЗ) Бр. 178/2002, (ЕЗ) Бр. 852/2004, (ЕЗ) Бр. 853/2004 и (ЕЗ) Бр. 854/2004 и потврдувам дека производот од млеко наведен предходно е добиен согласно овие услови, односно дека: I, the undersigned official inspector, declare that I am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Regulation (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the dairy products made with raw milk described above was produced in accordance with those provisions, in particular that: it was manufactured from raw milk.		

<p>(i) кое доаѓа од одгледувачишта регистрирани во согласност со Законот за безбедност на храната односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр 852/2004 и контролирани во согласност со Законот за безбедност на храната односно еквивалентниот Анекс IV од Регулацијата (ЕЗ) Бр 854/2004; which comes from holdings registered in accordance with the Law on food safety and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004 and checked in accordance with the Law on food safety and/or equivalent Annex IV to Regulation (EC) No 854/2004,</p> <p>(ii) кое е добиено, собрано, испладено, складирano, транспортирано согласно хигиенските услови наведени во Законот за безбедност на храната односно еквивалентното Постање I од Глава IX од Анекс III од Регулацијата (ЕЗ) Бр 853/2004; / which was produced, collected, cooled, stored and transported in accordance with the hygiene conditions laid down in Law on food safety and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004,</p> <p>(iii) ги исполнува критериумите за број на микроорганизми и соматски клетки наведени во Законот за безбедност на храната односно еквивалентното Постање I од Глава IX од Анекс III од Регулацијата (ЕЗ) Бр 853/2004; which meets the plate and somatic cell count criteria laid down in Law on food safety and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III of Regulation (EC) No 853/2004.</p> <p>(iv) исполнети се гаранциите за статусот на резидуи на сировото млеко согласно мониторинг плановите за детекција на резидуи или супстанции во согласност со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентните прописи Директивата 98/23/ЕЗ, и посебно член 29 од истата; which complies with the guarantees on the residues status of raw milk provided by the monitoring plans for detection of residues or substances submitted in accordance with national veterinary legislation or Council Directive 98/23/EC, and in particular Article 29 thereof</p> <p>(v) согласно тестирањата за резидуи на антибактериски лекови, спроведени од бизнис операторот со храна, во согласност со условите од Прилог III, Секција IX, Глава I, Дел III, точка 4 од Регулацијата (ЕЗ) 853/2004, не ги надминува максималните граници на резидуи од антибактериски ветеринарни медицински производи утврдени во Прилогот на Регулацијата (ЕУ) Бр 37/2010, which pursuant to testing for residues of antibacterial drugs carried out by the food business operator in accordance with the requirements of Annex III, Section IX, Chapter I, Part III, point 4 of Regulation (EC) No 853/2004, it complies with the maximum residue limits for residues of antibacterial veterinary medicinal products laid down in the Annex to Regulation (EU) No 37/2010</p> <p>(vi) произведено е под услови кои гарантираат усогласеност со максималните нивоа на резидуи на пестициди утврдени во Законот за безбедност на храната, односно еквивалентните Регулација (ЕЗ) Бр 396/2005, и максималните нивоа на контаминанти утврдени со Регулацијата (ЕЗ) Бр 1831/2003; which has been produced under conditions guaranteeing compliance with the maximum residue levels for pesticides laid down in Law on food safety and/or equivalent Regulation (EC) No 396/2005, and maximum levels for contaminants laid down in Regulation (EC) No 1831/2003</p> <p>b) доаѓа од објект кој има имплементирано програма базирана на (HACCP) принципите во согласност со Законот за безбедност на храната односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр 852/2004. It comes from establishment implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on food safety and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004,</p> <p>c) добиено е, складирano, заврнато, запакетирано и транспортирано во согласност со соодветните хигиенски услови прогласени со Законот за безбедност на храната односно еквивалентните Анекс II од Регулацијата (ЕЗ) Бр 852/2004 и Постање II од Глава IX од Анекс III на Регулацијата (ЕЗ) Бр 853/2004, It has been processed, stored, wrapped, packaged and transported in accordance with relevant hygienic conditions laid down in the Law on food safety and/or equivalent Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 and Chapter II of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004,</p> <p>d) ги исполнува вакачките критериуми утврдени во Законот за безбедност на храната односно еквивалентното Постање II од Глава IX од Анекс III од Регулацијата (ЕЗ) Бр 853/2004 и соодветните микробиолошки критериуми пропишани во Законот за безбедност на храната односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр 2073/2005 за микробиолошките критериуми за прехранбените производи, и It meets the relevant criteria laid down in Law on food safety and/or equivalent Chapter II of Section IX of Annex III of Regulation (EC) No 853/2004 and the relevant criteria laid down in Law on food safety and/or equivalent Regulation (EC) No 2073/2005 or microbiological criteria for foodstuffs, and</p> <p>e) гаранциите за животни квалитети и нивните производи од плановите за резидуи доставени во согласност со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи од Директивата 98/23/ЕЗ, и посебно член 29 од истата, се исполнети. The guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with the national legislation form the field of veterinary health and/or equivalent Directive 98/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled.</p>	<p>Забелешка: Notes:</p> <p>Овој сертификат е наменет за млечни производи за човечка исхрана од трети земји и делови од трети земји, и доколку е соодветно само од млеко од одредени видови животни наведени во Прилог 6 Дел 7 колона С од Правилникот*, или еквивалентната колона С, Прилог 1 од Регулацијата (ЕУ) Бр 605/2010 наменети за увоз во Република Македонија This certificate is intended for dairy products for human consumption from third countries or parts thereof authorized, where applicable for milk from certain animal species only, in Annex 6 Part 7 column C of Book of rules*, and/or equivalent column C, Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 intended for importation in to the Republic of Macedonia</p> <p>Дел I Part I:</p> <p>- Поле 1.7: /Box references 1.7: Одреди го името и ISO кодот на земјата или делот од неа наведена во соодветните Прилог 6 Дел 7 од Правилникот*, или еквивалентната Прилог 1 од Регулацијата (ЕУ) Бр 605/2010. Provide name and ISO code of the country or part thereof as appearing in the appropriate authorized in Annex 6 Part 7 of Book of rules*, or equivalent Annex I to Regulation (EU) No 605/2010.</p> <p>- Поле 1.11: /Box references 1.11: Име, адреса и одобрен број на објектот на испорака. Name, address and approval number of the establishment of dispatch</p> <p>- Поле 1.15: /Box references 1.15: Број на регистрација на патничко транспортно средство, контејнер, железнички вагон, бројот на лет на леталото или име на бродот треба да бидат достапни. Во случај на транспорт со контејнери или кутии, вклучувајќи број, нивната регистрација и сериски број на плomba, доколку ги имаат, треба да бидат наведени во поле 1.23. /Registration number (rail-wagon or container and road vehicle), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of transport in containers or boxes, the total number of containers, their registration number and where there is a serial numbers of the seal it must be indicated in box 1.23.</p> <p>- Поле 1.19: /Box references 1.19: Користи го соодветниот хармонизиран систем (HS) на кодекс на Светската Царинска Организација: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 19.01, 21.05, 21.06, 22.02, 28.35, 35.01, 35.02 или 35.04. Use the appropriate Harmonized System (HS) code of the World Customs Organization: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06; 15.17, 17.02, 19.01, 21.05, 21.06, 22.02, 28.35, 35.01, 35.02 or 35.04.</p> <p>- Поле 1.20: /Box references 1.20: Наведете ја вкупната бруто тежина и вкупната нето тежина. Indicate total gross weight and total net weight</p> <p>- Поле 1.23: /Box references 1.23: За контејнери или кутии, вклучувајќи број, нивната регистрација и бројот на плomba, доколку ги имаат, треба да бидат наведени. For containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, (if applicable), should be included.</p> <p>- Поле 1.28: /Box references 1.28: Преработувачки капацитет: Прикажува одобрен број на преработувачкиот објект(ите), собирниот центар или центарот за стандардизација одобрен за извоз во Република Македонија. Manufacturing plant: Introduce the approval number of the production holding(s), collection centre or standardization centre approved for exportation to the Republic of Macedonia.</p>
---	--

Дел II Part II: <input type="checkbox"/> Заокружи доколку е потребно. /Mark as appropriate. Бојата на потпишокот треба да биде различна од бојата во која е испечатен образецот. Истите правила се применуваат и за печат совен за сув и воден печат. /The color of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those embossed or watermark.	
Официјален ветеринар /Official veterinarian Име (со големи букви) /Name (in capital letters) Датум /Date	Квалификација и звање /Qualifications and title Потпис: / Signature <div style="text-align: center;">  <p>печат / stamp</p> </div>

* Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат патката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на враќање на проверка и преглед при увоз и транзит на патка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло. /Book of rules on the method and the procedure for import and transit, list of third countries from which the import and transit are permitted, the format and the content of the veterinary-health certificate or other documentation accompanying the consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin, as well as the method and the procedure for carrying out controls and checks during import and transit of consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**3699.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 43 од Законот за енергетика енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015, 192/2015, 215/2015, 6/2016 и 53/2016) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр.143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по Барањето на Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС, на седницата одржана на 30.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ–ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС**

1. Во Одлуката УП1 бр.11-35 од 30.11.2011 година, изменета и дополнета со Одлука УП1 бр.11-66/13 од 27.5.2013 година, Одлука УП1 бр.11-164/14 од 18.11.2014 година и Одлука УП1 бр.11-35/11 од 16.3.2016 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС, на Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 168/11, 78/13, 170/14 и 54/16), во Прилогот 1:

- во Точката 6 евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:

„НД-35.03.1/11.2/13.2/14.2/16.2/16“;

- во точката 10:

- во потточката 1, зборовите: „ 15 резервоари“ се менуваат со зборовите: „ 14 резервоари“.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-35/11
30 август 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016164